

ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА, ВО И

ШЕСНАЕСЕТЗРАЧ СОНЦЕ ОСВЕТЛИ ВЕКА НА КРАЛСКАТА МАКЕДОНСКА ДИНАСТИЈА

Господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски со делегација на неговата партија Македонска Алијанса, од име на целиот македонски народ му оддаде достојна почит на кралот Персеј, при што во Италија, постави масивна бронзена спомен-плоча со вечното шеснаесетзрачно македонско сонце. Традицијата и почитта кон големите ликови од сопственото минато е нешто најсвето и ги носи народите секогаш кон посреќна иднина.

Денес, по изминати речиси 22 века, со гордост и пиетет се сеќаваме на овој човек и на неговите дела. Тој имаше само 13 години кога како македонски принц јаваше на чело на дел од македонската армија кон Пелагонските теснеци, кај прилепското село Барбарас, каде го запре пробивот на Дарданските орди.

Долг е списокот на херојските подвизи на кралот Персеј и на војската на Македонците за одбрана на македонската цивилизација и на Кралството Македонија.

ПЕРСЕЈ

(212-165 година пред н.е.)
КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА
ОД МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Од описот на триумфот на конзулот Емилиј Паул во Рим

Зад децата и нивната придружба чекореше Персеј, облечен во темна облека во обувки на македонски начин.
(Plutarh, Aem.Paul 32-34)

Точно пред 2.175 години, на 22 јуни 168 година пред Исус Христос, во битката кај Пидна паднаа 20.000 македонски војници. Тој ден заврши кралска Македонија, зародена во далечниот VII век пред н.е. А таа, Македонија, под Филип II и Александар III блесна дури со империјален-царски цивилизациски блесок. Александар го освои светот, но како сè по него да беше хаос. Ја разнебитуваа Келтите - Скордисците, Дарданците, Римјаните.

По петте века кралство Македонија стана Република, поточно дел - провинција од Римската Република. Сепак, името Македонија преживеа до денешен ден. Како да го зачуваме и да го предадеме да биде исто како некогаш? Кралство на Македонците? Само еден е од-



говорот. Мораме искрено да ја почитуваме античката македонска кралска куќа и секако кралското општествено уредување кое, како што гледаме, на голем број европски земји денес им носи ред, мир и благосостојба. Но, мораме да положиме континуитет. Сè поочигледно е дека е потребно обновување на Кралството Македонија.

Токму тоа беше поводот да му оддадеме достојна почит на Персеј.

Но, кој беше човекот кој не би смел да остане запаметен во историјата како последен македонски крал?

КРАЛСКА ДИНАСТИЈА

Персеј е роден како постар син на Филип V со Поликратеја од Арг во 213 година пред нашата ера. На престолот стапи во летото 179 пр. н.е. Живееше 48 години. Три години по заробувањето,

ПОСТАВИ СПОМЕН-ПЛОЧА ЗА ПЕРСЕЈ, МЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

НОТО 22



по кусиот престој во затворот "Мамертин" во Рим, и нешто подолгиот престој во Римската колонија Алба, на Фукинското Езеро, почина во 165 година пр. н.е. Некаде во Алба и денес се наоѓа неговата гробница во која можеби се погребани и неговите деца.

Крајот на Кралството беше драматичен. Третата Македонско-Римска војна заврши со битката кај Пидна, која траеше околу еден час.

Персеј се повлекува во Амфипол, потоа на Самотрака. И тогаш го ограбува и го напушта гардата од 500 Критјани, бегајќи со македонската благајна, со која тој планирал да го врати Кралството.

Конзулот Емилиј Паул го води кралското семејство во Амфипол, потоа заедно со илирскиот крал Гентиј ги води во Рим. Во триумфалната церемонија, која траела три дена, низ улиците продефилирале селектираните македонски богатства. Плутарх спомнува статуи, слики, македонско оружје, 750 ќупови со сребрени пари по околу 80 килограми во секој, садови за вино, бикови со позлатени рогови, златни и сребрени

садови, потоа 77 ќупови со по 80 килограми златни пари во секој, светата македонска урна од масивно злато тешка 270 килограми, опточена со благородни камења. Конечно дефилираше кралската кола на Персеј, со неговото оружје и кралската дијадема, неговите три деца, принцовите Филип VI, Александар и ќерката Лариса. На крајот оди Персеј со кралската придружба.

Денес, по изминати речиси 22 века, со гордост и со пиетет се сеќаваме на овој човек и на неговите дела. Тој имаше само 13 години кога како македонски принц јаваше на чело на дел од македонската армија кон Пелагонските теснеци, кај прилепското село Барбарас, каде го запре пробивот на Дарданските орди.

На 43 години, како крал, повторно ја предводеше македонската војска во земјите околу планината Скард (Шар Планина), за да ги смири и да ги одбие илирските Пенести и Дарданците.

Долг е списокот на херојските подвизи на кралот Персеј и на војската на Македонците за одбрана на македонската цивилизација и на Кралството

Македонија.

Бидејќи традицијата и почитта кон големите ликови од сопственото минато е нешто најсвето и ги носи народите секогаш кон посреќна иднина, неколку дена пред темниот јубилеј, 22 јуни - Пидна, нашата партија Македонска Алијанса, под водство на господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, од име на целиот македонски народ му оддаде достојна почит на кралот Персеј во местото каде тој не успеа да ја надмине тагата во 48 година од животот.

Алба на Фукинското Езеро се наоѓа на околу 88 километри источно од Рим, поточно 7 километри северно од гратчето Авецано. До него водела Виа Валерија. Тука била територија на италското племе Екви. Римјаните во 303 година оформиле колонија со 6.000 римски колонисти. Градот - акропол бил оформен на доминантен рид, на 966 метри над морето, на околу 7 км северозападно од брегот на Фукинското Езеро, кое денес е пресушено. Археолошките истра-

жувања на Алба се спроведуваат во континуитет веќе 52 години. Но, главните напори се сконцентрирани на акрополата и на градот, односно инфраструктурата, а помалку на некрополите. Денес се импресивни остатоците од масивните бедеми во полигонален опус на автохтоните Екви, потоа римскиот театар и амфитеатар, форум, храмот под црквата "Св. Петар", портиците, вилите итн. и сè тоа во импресивните 35 хектари градска површина.

ДЕЛЕГАЦИЈА НА МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА

За жал, споменикот за кој се смета дека му бил подигнат на кралот Персеј сè уште не е откопан. Тој се наоѓа во широките рамки на западната градска некропола, на 2,8 км западно од градот, покрај самата Виа Валерија од северната страна.

Делегацијата на Македонска Алијанса се состоеше од шест члена. Покрај господинот Ѓорѓија-Ѓорѓи Атанасоски



беа: неговиот син Филип Ѓорѓи Атанасоски; потоа директорот на ТВ "Сонце", господинот Славко Манговски; археологот професор д-р Виктор Лилчиќ од

Институтот за археологија на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје; господинот Кирил Добрушевски, претседател на Македонско-италијанското друштво од Битола; и господинот Мирко Брдаровски, претседател на друштвото "Персеида" од Црнобуки (град Персеида).

Делегацијата пристигна во Алба преку Рим, на 13.6.2008 година (петок). Првата средба се одржа во просториите на Туристичкиот и културен сервис на Алба на Виа Кастело Орсини. Делегацијата ја пречекаа професор д-р Вилма Пјерфедеричи и археологот Даниела Либераторе, како и претставници од локалната самоуправа на гратчето Маса д'Албе. Точно напладне делегацијата пристигна пред остатоците од споменикот на Персеј на Виа Валерија.

Споменикот се наоѓа во општествено земјиште, опкружен со приватни имоти, на само 30 метри северно од асфалтниот пат. Претпоставуваме дека трасата на Виа Валерија водела токму во појасот на овие 30 метри, секако покрај самиот споменик. Географскиот амбиент наликува на македонскиот пејзаж. Кон југозапад и југ се протегаат разбрануваните ниски ридови и рамнината на пресушеното Фукинско Езеро кон југоисток. Кон север по неколку километарската висорамнина, налик на нашата Пелагија, речиси наеднаш високо се издигнува, дури до 2.487 метри во облаци, замаглените планински врв Велино, со околните врвови Кафорниа (2.409 м) и Севиче (2.331 м). Амбиенталниот колорит е типичен медитерански, би рекле дури балкански.

Самиот објект - споменик бил оформен во цврста малтерна техника, со средно големи варовнички камења. Тој бил во форма на доминантна кула, според стара фотографија која, за жал, се урнала во силниот земјотрес кој се случил во 1915 година. Денес се зачувани остатоците од долниот дел, кои по





малку наликуваат на фигура на слон, што секако е случајно. Во урнатините до споменикот здогледавме и дел од една покривна керамида - тегула, коринтски тип, што датира од нешто по-

доцнежнo време. Во нивите се забележуваат ретки фрагменти од садова керамика, кои веројатно потекнуваат од некрополата.

Претпоставката дека токму остатоците од овој споменик се на кралот Персеј се темели на неговата монументалност и местоположба. Но, внимание привлекуваат уште две контури на нешто помалите надгробни споменици, недалеку од западната Порта Максима. Овие споменици сè уште не биле археолошки ископани, така што сега се налага потребата да се извршат студиозни археолошки ископувања за точно да се лоцираат споменикот и гробот на македонскиот крал Персеј.

Делегацијата на Македонска Алијанса во името на сите Македонци постави масивна бронзена спомен-плоча со вечното 16-зрачно македонско сонце и со следниот натпис на македонски, англиски и на италијански јазик:

**PERSEJ
KRAL NA MAKEDONIJA
Od Maqedonskiot narod
PERSEUS
KING OF MACEDONIA
From the Macedonian People**

PERSEO

**RE DI MACEDONIA
Dal popolo Macedone
212 - 265 p.n.e / BC / a.C.**

Но, овој навидум минорен хепенинг денес би требало да има и друга димензија. Тој го покренува прашањето на кралскиот континуитет денеска. Велика Британија, Норвешка, Шведска и други напредни современи кралства во Европската заедница на народите.

За некои 16 години независна Република Македонија, Македонците во Македонија и низ светот се поделија во партии, а тоа толку кристално ги имплицира зборовите поделба и разбирување.

Да, се чини дека навистина ни е потребен обединувачки фактор, а тоа може, како што изгледа, да го гарантира промената на уредувањето од Република во Кралство Македонија, со крал и кралица на чело.

Македонци, да го обновиме Кралството Македонија.

Само тоа е вистинскиот одговор на сите наши непријатели и разбирувачи.

Да продолжиме таму каде застана Персеј!

Пишува: проф. д-р Виктор Лилчиќ

